



ПОКАНА

за учество на тридневен стручен семинар

КЛУЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА, ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

(12–14 МАЈ ВО НОВИ САД, Р. СРБИЈА)

Ни претставува задоволство да ве поканиме на тридневниот стручен семинар „Клучни АСПЕКТИ НА ФИНАНСИКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА, ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА“. Имајќи ја предвид потребата од **стабилно контролно опкружување**, каде што во сите процеси на работењето ризиците се покриени со контроли, се поставува прашањето: како да воспоставиме стабилна контролна средина? **Финансиското управување и контрола** е систем на политики, процедури и активности воспоставени од раководителот на субјектот за да се обезбеди уверување дека целите на субјектот се остварени.

Целта на финансиското управување и контрола е воспоставување систем во кој процесите ќе се одвиваат на начин што обезбедува *извршување на работите на правилен, ефикасен, економичен и ефективен начин, усогласен со законската регулатива, јакнење на одговорноста* при извршувањето на задачите, правилно евидентирање и контрола на финансиските трансакции.

Целта на внатрешната ревизија е да му обезбеди на раководителот на субјектот од јавниот сектор *независно, разумно и објективно уверување за работењето на субјектот*, да им даде поддршка на раководните лица во остварувањето на целите на субјектот преку реализација на плановите за работа, донесени врз основа на објективна процена на ризикот, како и во извршувањето поединечни внатрешни ревизии.

Во интерес на **ефективноста** на контролите, треба да се воспостават **контролни активности во сите процеси** кај правните субјекти, на сите нивоа, да бидат **соодветни, сеопфатни, разумни, директно поврзани** со контролните цели и да функционираат постојано.

Семинарот ќе се реализира според подолу приложената агенда во периодот **од 12–14 мај 2022 г.**, во **Нови Сад**, Република Србија.

Семинарот е наменет за: одговорни лица на институции, раководни лица на организациските единици на субјектот, вработени во сектор за финансиски прашања, одделение за буџетска координација, контрола, сметководство и плаќања, вработени во единицата за финансиски прашања, сите носители на активности на финансиското управување и контрола, вработени во сектор / одделение за внатрешна ревизија.

Работата на тематските блокови ќе се потпира врз сериозното професионално знаење и искуството на предавачот, според што најавуваме висококвалитетна едукативна програма и работа, која сериозно ќе го унапреди Вашето знаење од овие области и ќе ги демонстрира методите за негова практична примена.



SYMPOZION

Со оглед на ограниченоста на капацитетите и важноста на навременото оформување група, даваме предност на првопријавените. Ве информираме дека доколку се пријавите **до 8 април 2022 година**, добивате **5% попуст на аранжманот и котизацијата**.

- Котизацијата за семинарот изнесува 6.950,00 денари + 18% ДДВ. За пријава испратена **до 1 април**, цената за котизација со **5% попуст** изнесува **6.603,00 денари + 18% ДДВ**.

Цената за котизација вклучува: полно учество во работните сесии на семинарот, користење на конференциска сала, две кафе-паузи, сертификат за учество, работен материјал од семинарот, како и непосредна комуникација со предавачите за надминување на Вашите прашања и дилеми.

- Цената за аранжманот по лице изнесува 20.890,00 денари за сместување во двокреветна соба. За сместување во еднокреветна соба се доплаќа 620,00 денари. За пријава испратена **до 8 април**, цената на аранжманот со **5% попуст** по лице за сместување во двокреветна соба изнесува **19.846,00 денари**.

Детален опис на елементите опфатени со цената на аранжманот е даден во [ПРОГРАМАТА ЗА ПАТУВАЊЕ](#).

Заради квалитетот на семинарот, бројот на учесници е ограничен. Пријавувањето за учество на семинарот е отворено најдоцна **до 6 мај 2022 г.** со пополнување и испраќање на [пријавниот лист](#) на следната електронска адреса: info@simpozion.mk

Напомена: Пропишаните протоколи за заштита од COVID-19 ќе бидат во целост применети. Потребно е сите учесници на обуката задолжително да се информираат и да ги почитуваат актуелните мерки за COVID-19, донесени од страна на надлежните органи на државна управа во двете земји.

За сите дополнителни прашања и потребни информации во врска со семинарот, слободно контактирајте нè на тел. **078 271 576** или на официјалната имејл адреса.

Информации за уплата на котизација за семинарот:

Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје
Адреса: ул. Франклин Рузвелт бр.54/16, Скопје
Сметка бр. 210071635330103
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
ЕДБ: МК4080016561868
Контакт тел.бр: 078 271 576

Информации за уплата на аранжманот:

Примач: **ТА ЕЛИДА ТУРС**
Адреса: ул. Македонски просветители бр. 5, Охрид
Сметка бр. 240 1200010055 25
Уни Банка АД Скопје
ЕДБ: 4020002132171



АГЕНДА

на тридневниот стручен семинар

КЛУЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА, ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

(12–14 МАЈ ВО НОВИ САД, Р. СРБИЈА)

ПРВ ДЕН

ЧЕТВРТОК, 12 МАЈ

15.00–16.00 ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА – ФУК

Воспоставувањето на стабилно контролно опкружување како предуслов за остварување на општите и посебните цели на субјектот

- Воспоставување на системот за јавна внатрешна финансиска контрола
- Воспоставување и функционирање на единицата за финансиски прашања
- Донесување процедури за работа со кои ќе се обезбеди функционирање, следење и развој на ФУК
- Воспоставување стабилна контролна средина кај субјектите

Презентирање на процедурата за работа на единицата за финансиски прашања.

Презентирање и пополнување матрици за контролна средина.

Прашања, практични совети и дискусија.

16.00–17.00 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ПЛАНИРАЊЕ

За квалитетно исполнување на функцијата на внатрешната ревизија од особено значење е планирањето на ревизиите и идентификувањето клучни процеси што можат да влијаат негативно врз остварувањето на целите на работењето, преку проценка на ризиците, дефинирање на временската рамка, опфатот и расположливите ресурси, како и преку утврдување на степенот на реализација на планот за ревизија.

- Донесување стратешки план за ревизија
- Донесување годишен план за ревизија
- Активности за донесување и изработка на план за поединечна ревизија (писмо за овластување, прелиминарно истражување, првичен состанок)

Презентација на стратешки план за ревизија, годишен план за ревизија и план за поединечна ревизија.

Презентирање и пополнување матрици за проверка на фазата на планирање.

Предлози и препораки за надминување на слабостите во процесот на планирање.

Прашања, практични совети и дискусија.



SYMPOZION

17.00–17.30 Кафе-пауза

17.30–18.30 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

За стабилно финансиско управување и контрола од особено значење е прецизното утврдување на можните ризици кои можат неповолно да влијаат на работењето кај субјектите како и при остварувањето на нивните цели. Потребни се активности за нивно проценување, следење и преземање потребни мерки за нивно намалување.

- Стратешки и годишни планови за работењето на субјектот,
- Идентификување на клучните ризици што може негативно да влијаат врз:
 - ✓ ефективноста и ефикасноста на активностите,
 - ✓ примената на правната регулатива,
 - ✓ заштитата на средствата и
 - ✓ спречувањето и откривање на измами

Презентација на стратегија за управување со ризици.

Презентирање и пополнување матрици за проверка на управувањето со ризик.

Прашања, практични совети и дискусија.

**ВТОР ДЕН
ПЕТОК, 13 МАЈ**

15.00–16.00 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – ИЗВРШУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ревизијата се извршува со утврдување, анализирање, процена и документирање на податоците, доволни за давање стручно мислење за поставените цели. Со ревизорскиот извештај на раководните лица им се обезбедува уверување за функционирањето на ревидираните системи и процеси, како и системот за финансиско управување и контрола

- Обезбедување на потребните информации за процена на системите/процесите
- Ревизорски докази
- Ревизорски методи (постапки)
- Ревизорски пристап
- Ревизорска програма
- Ревизорска документација
- Ревизорски извештај – елементи
- Ревизорски извештај – нацрт, претходен и конечен извештај

Вежби, практични примери.

Презентирање и пополнување матрици за проверка на фазата на извршување и известување.



SYMPOZION

16.00–17.00 ВОСПОСТАВУВАЊЕ КОНТРОЛНИ АКТИВНОСТИ КАЈ СУБЈЕКТИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР

Креирањето правилни политики и воспоставувањето постапки за справување со ризиците како практики со особено значење за постигнување на целите и задачите на субјектот

- Пишани процедури за текот на движењето на документацијата и следење на неговото спроведување
- Делегирање овластувања
- Поделба на должностите
- Надзор
- *Ex-ante* и *Ex-post* финансиска контрола
- Надзор од страна на раководителот на единицата за финансиски прашања

Презентација на процедури за текот на движење на документацијата.

Вежби, практични примери.

Презентирање и пополнување матрици за контролни активности.

17.00–17.30 Кафе-пауза

17.30–18.30 ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА – МОНИТОРИНГ

Солидно воспоставениот систем за следење на реализацијата на препораките и мерките преземени од раководителот на субјектот за нивно реализирање како особено значаен елемент на внатрешната ревизија

- Мониторинг на внатрешната ревизија
- Следење на имплементацијата на препораките

Вежби, практични примери.

Презентирање и пополнување матрици за проверка на фазата на извршување, известување и мониторинг.

За сите учесници на семинарот, ќе бидат обезбедени: сертификат за учество на обуката; работни материјали од обуката; предлог процедури; матрица со прашања за проверка на степенот на имплементација на финансиското управување и контрола; матрица со прашања за проверка на реализацијата на фазите на внатрешната ревизија.

НАПОМЕНА:

Можни се измени во агендата согласно со потребите на учесниците и развиените дискусии за време на семинарот.